

ОДБЕЛЕЖАН ХРИСТИЈАНСКИОТ ПРАЗНИК БОГОЈАВЛЕНИЕ

Дваесет и едногодишниот Ацо Пешевски од населбата Илинден беше најсреќниот меѓу 44 верници, кои скокнаа во водите на реката Вардар, по крстот кој го фрли Архиепископот Охридски и Македонски Г.Г. Стефан од Камениот мост во Скопје.

Пешевски, студент на Филолошкиот факултет во Скопје, изјави дека втор пат учествува во фаќањето на крстот во Скопје и дека очекува тоа да му донесе лична среќа, како и среќа на сите граѓани на Македонија.

"Скопје со Вардар и сите наши води денес се Јордан. Денешното ваше учество е наше учество во покајувањето и просветувањето наменето за сите луѓе во сите времиња", порача поглаварот на МПЦ Г. Г. Стефан.

Годинашниот кум Војо Насевски на Пешевски му врачи

телевизор, координаторот на манифестацијата весникот "Вечер" му подари ДВД, градоначалникот на Скопје, Трифун Костовски, златник со нумизматичка вредност од пригодната колекција на НБРМ, изработен во чест на 30-годишнината од автокефалноста на МПЦ, а од градоначалничката на Општина Центар, Виолета Аларова, доби икона. За сите учесници беа обезбедени бањарки.

Кумството за наредната година го презеде семејството Крстевски.

Водици се одбележуваше во сите градови во Македонија. Охриданиецот Јован Бабаче го фати осветениот крст кој во водите на Охридското Езеро, кај пристаништето, го фрли митрополитот дебарско-кичевски и плаошки г. Тимотеј. Бабаче беше најсреќен меѓу 200 пливачи, кои запливаа во студените езерски во-



ди. Тој претходно веќе три пати го фатил осветениот крст за Водици.

На фрлањето на крстот во Охрид присуствуваа околу 10.000 граѓани од Охрид и од Македонија, меѓу кои и претседателот Бранко Црвенковски и амбасадорот на Европ-

ската унија, Ерван Фуере.

Кумот на манифестацијата, градоначалникот на Охрид, Александар Петрески, на Бабаче му подари икона во резба, од владиката Тимотеј доби златен крст, а од организаторот "Богојавление" 20.000 денари.

ВОДИЦИ Е СИМБОЛ НА МАКЕДОНСКОТО ПОКАЈУВАЊЕ И ПРОСВЕТЛУВАЊЕ

Богојавление - Водици е еден од најголемите христијански празници. Познато е дека се празнувал уште во вториот век. Конкретно, поврзан е со крштевањето на Исус Христос од Свети Јован Крстител, големиот пророк, претходник на христијанството. Тој проповедал морална чистина и покајание непосредно пред појавувањето на спасителот Исус Христос од Назарет. Свети Јован имал многу следбеници кои, за очистување од гревот, ги крштевал во водите на реката Јордан. Крштевањето на Исус во Јордан од Свети Јован е моментот кој денес се слави како Богојавление.

